

КРЕВАЊЕ НА ЗАВЕСАТА: СПРАВУВАЊЕ СО ПОЛИТИЧКИТЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРЕКУ ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

13 декември, хотел „Лимак Скопје“

9:30-10:00 | Пријавување

10:00-10:40 | **ВОВЕДНИ ОБРАЌАЊА**

10:00-10:05 | **д-р Жанета Трајкоска**, директорка на Институтот за комуникациски студии

10:05-10:15 | **Славица Грковска**, заменичка на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжена за политики за добро владеење

10:15-10:25 | **Џулиа Смит**, заменик-шеф на мисија, Амбасада на Обединетото Кралство во Северна Македонија

10:25-10:40 | Пауза

СЕСИЈА 1 | ДРЖАВНИ ПОЛИТИКИ КОН ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ: ПРИМЕНА НА СТРАТЕГИЈА, ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО И СОРАБОТКА СО ДРУГИ НЕДРЖАВНИ АКТЕРИ

МОДЕРАТОР: **АЛЕКСАНДРА ТЕМЕНУГОВА**, РАКОВОДИТЕЛКА НА ПРОГРАМА ВО ИКС

10:40-10:55 | Презентација на првичните наоди од истражувањето на ИКС „Транспарентноста на институциите како предуслов за спречување на ширењето дезинформации и шпекулации во Северна Македонија“

проф. Весна Шопар, истражувачка во ИКС

10:55-11:05 | Транспарентност наспроти дезинформации: македонски искуства

Роберт Поповски, национален координатор за одговорно владеење и транспарентност при Владата на Република Северна Македонија

11:05-11:20 | Како владите можат ефикасно да ги спречат дезинформациите: перспектива на Обединетото Кралство

Џина Бирн, раководителка на стратешки комуникации – Оддел за меѓународни проекти во Кабинетот на премиерот на Обединетото Кралство,

Керолин Ерман, раководителка на стратешки комуникации – Оддел за меѓународни проекти во Кабинетот на премиерот на Обединетото Кралство

11:20-11:30 | Транспарентноста на државното рекламирање во медиумите: (не)возможна мисија?

д-р Ива Ненадиќ, предавачка на Универзитетот во Загреб и истражувачка во Европскиот универзитетски институт, членка на Европската опсерваторија за дигитални медиуми (EDMO)

11:30-11:40 | Дали регионот на Западен Балкан успешно се справува со дезинформациите?

Ингрид Омахна, раководителка на програма во Центарот за европска перспектива (CEP), Словенија

11:40-12:25 | Дискусија

СЕСИЈА 2 | ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ КАКО АЛАТКА ЗА ПОЛИТИЧКО ВЛИЈАНИЕ ВО ЕРАТА НА
НАПЛИВ ОД ИНФОРМАЦИИ

МОДЕРАТОР: Д-Р ЈАСНА БАЧОВСКА, ПРОФЕСОРКА НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“
ПРИ УКИМ, СКОПЈЕ

12:40-12:50 | Индустрijализирана пропаганда: Кога политичките актери ја (зло)употребуваат моќта на
социјалните мрежи?

д-р Саманта Бредшо, доцентка на Факултетот за меѓународна служба на Американскиот универзитет и
соработничка на Центарот за безбедност, иновации и нова технологија во САД (CSINT)

12:50-13:00 | Расплеткување и мерење на невистините на интернет

д-р Камило Умана-Дацуд, економист во Организацијата за економска соработка и развој (OECD)

13:00-13:10 | Сајбербезбедносните предизвици во Македонија во ерата на хибридни закани

д-р Методи Хаџи-Јанев, вонреден професор на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип и на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

13:10-13:20 | Откривање на дезинформациите преку истражувачко новинарство

Ирена Каревска, новинарка во „Блумберг Адриа“

13:20-13:30 | Значењето на проверката на факти во деконструирањето на дезинформациските кампањи
Тијана Цвјетичанин, уредничка на сервисот за проверка на факти Раскринкавање.ба при „ЗаштоНе?“,
БиХ

13:30-14:10 | Дискусија

14:10-15:30 | РУЧЕК